

## **Резолуција на Советот за Безбедност 1325 (2000)**

**усвоена од Советот за Безбедност на 4213-тиот состанок, на  
31 октомври 2000 година**

Советот за безбедност,

*повикувајќи* се на Резолуциите 1261 (1999) од 25 август 1999 год, 1265 (1999) од 17 септември 1999 год, 1296 (2000) од 19 април 2000 год. и 1314 (2000) од 11 август 2000 год. како и на релевантната изјава на неговиот председател што ја дал на новинарите по повод на денот на Обединетите нации посветен за правата на жените и меѓународниот мир на 9 март 2000 (SC/6816),

*повикувајќи* се на обврските на Пекиншката декларација и Платформата за делување (A/52/231) како и сите обврски содржани во конечниот документ од 23-та посебна седница на Генералното собрание на Обединетите нации под името „Жените 2000: Еднаквост на половите, развој и мир во 21-от век“ (A/s-23/10 Rev.1) а особено делот кој се однесува на жените и вооружен конфликт,

*имајќи* ги предвид намените и начелата на Повелбата на обединетите нации и основната одговорност на Советот за безбедност од Повелбата за одржување на меѓународниот мир и сигурност,

*изразувајќи* загриженост дека цивилите, особено жените и децата, се вброени во мнозинството на оние кои се негативно погодени од вооружените конфликти, вклучително и бегалците и интерно раселените лица, како и фактот дека тие во се поголема мера цел на напади и вооружени елементи, а со тоа препознавајќи ги последиците од ударот кои ги има врз трајниот мир и помирување.

*реафирмирајќи* ја важноста на улогата на жените во спречување и решавање на конфликти и во градење на мирот, и нагласувајќи ја важноста на нивната еднаква партиципација и целосна вклученост во сите напори за одржување и поттикнување на мирот и сигурноста како и потребата од зголемување на нивната улога во донесување на одлуки кои се однесуваат на спречување и решавање на конфликти,

*реафирмирајќи* ја потребата за целосно спроведување на законите за хуманитарни и човекови права кои ги штитат правата на жените и девојките за време и после конфликтите,

*нагласувајќи* ја потребата дека сите страни треба да обезбедат програмите за познавање на мини и чистење на мини, да ги земаат предвид посебните потреби на жените и девојките,

*препознавајќи* ја итната потреба за изедначување на перспективите на половите во мировните операции, па во оваа смисла повикувајќи се на Windhoek декларацијата и Намибискиот план за акција за вклучување на перспективите на половите во мултидимензионални операции за поддршка на мирот (S/2000/693),

*препознавајќи* ја исто така важноста на препораката содржана во изјавата на нејзиниот председател дадена на новинарите на 8 март 2000 год. за специјална обука за заштита, посебни потреби и човекови права на жените и децата во конфликтни ситуации за сите лица кои учествуваат во мировни операции,

*имајќи* во предвид дека разбирањето на влијанието на вооружениот конфликт врз жените и девојките, ефективните институционални договори кои ја гарантираат нивната заштита и целосно учество во мировниот процес, може значително да допринесе за одржување и поттикнување на меѓународниот мир и сигурност,

*нагласувајќи* ја потребата од консолидирање на податоци за влијанието на вооружениот конфликт врз жените и девојките,

1. *Ги повикува* земјите-членки да обезбедат поголемо присуство на жените на сите нивоа на одлучување во националните, регионалните и меѓународните институции и механизми за спречување, водење и решавање на конфликти;

2. *Го охрабрува* Генералниот секретар да го имплементира својот стратешки план за делување (A/49/587) кој повикува на зголемено учество на жените на нивоата на одлучување во решавање на конфликти и мировни процеси;

3. *Го повикува* Генералниот секретаријат да именува повеќе жени за специјални претставници и пратеници кои ќе вршат должности во негово име и заради тоа, ги повикува земјите-членки да номинираат свои кандидатки до Генералниот секретаријат кои ќе бидат вклучени во редовно ажурирани и централизирани списоци;

4. *Понатаму*, го повикува Генералниот секретар да бара проширување на улогата и доприносот на жените во операциите на Обединетите нации на

терен а особено меѓу воените набљудувачи, цивилната полиција, лицата кои се занимаваат со човековите права и хуманитарна работа.

5. *Изразува* спремност за вргатување на перспектива на половите во мировните операции и го повикува Генералниот секретар да обезбеди, кога е тоа погодно, да ја вклучи компонентата пол во операциите на терен;

6. *Бара* од Генералниот секретар да им обезбеди на земјите-членки насоки и материјали за обука за заштита, за правата а особено за потребите на жените, како и за важноста на вклучување на жените во сите миротворни операции и мерки за градење на мир, ги повикува земите-членки да ги вградат овие елементи како и обука за свестноста од опасностите на HIV/AIDS во своите национални програми за обука за воените лица и лицата на цивилната полиција во подготовка за разместување на трупи, и понатаму бара Генералниот секретар да обезбеди цивилниот персонал во мировните операции да стекне слична обука;

7. *Ги повикува* земјите-членки да ја зголемат својата доброволна финансиска, техничка и логистичка подршка за чувствителните обуки за половите, вклучително и оние кои се преземени од страна на релевантните фондови и програми, меѓу другото, Фонд за жени и Фонд за деца на Обединетите нации и од Високиот комесар на Обединетите нации за бегалци и други релевантни тела;

8. *Ги повикува* сите вклучени страни, кога преговараат и во договорите за имплементирање на мирот, да усвојат перспектива на половите, вклучувајќи меѓу другото: (а) посебни потреби на жени и девојки за време на репатријација и повторно населување и за време на рехабилитација, реинтеграција и пост-конфликтна реконструкција; (б) мерки кои ги подржуваат мировните иницијативи и локалните процесе за решавање на конфликти и кои ги вклучуваат жените во своите механизми за имплементација на мировните спогодби; (в) мерки кои ќе обезбедат заштита и почит на човековите права на жените и девојките, особено заради тоа што се однесуваат на уставот, изборниот систем, полиција и правосудство;

9. *Ги повикува* сите страни во вооружениот конфликт да во потполност го почитуваат меѓународното право кое се применува за правата и заштитата на жени и девојки како цивили, а посебно да ги почитува обврските кои се однесуваат на нив според Женевските конвенции од 1949 год. а со тоа и во нивните додатни протоколи од 1997 год., Конвенцијата за бегалци од 1951 год. и нејзиниот протокол од 1967,

Конвенцијата на Советот за безбедност - 5 - извештај за новинарите SC6942 од 4213-ти состанок (PM) од 31 октомври 2000 год. за елиминација на сите форми на дискриминација на жените од 1979 год. и нејзиниот Дополнителен протокол од 1999 год, Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето од 1989 год. и нејзините два дополнителни протоколи од мај 2000 год. имајќи ги предвид и релевантните одредби на Римскиот статут на Меѓународниот кривичен суд;

10. *Ги повикува* сите страни во вооружениот конфликт да преземат озбилни мерки за заштита на жените и девојките од насилство засновано на полова припадност, особено силување и други форми на сексуално насилство како и сите останати видови насилство во ситуации на вооружен конфликт;

11. *Ја нагласува* одговорноста на сите држави да стават крај на неказнување и да ги казнат оние кои се одговорни за геноцид, злочин против човештвото, ратни злочини вклучувајќи ги и оние кое се однесуваат на сексуално насилство врз жените и девојките, и во оваа смисла ја нагласува потребата од исклучување на овие злочини, каде што е можно, од одредбите за амнестија.

12. *Ги повикува* сите страни во вооружениот конфликт да го почитуваат цивилниот и хуманитарниот карактер на бегалските кампови и населби и да ги земат предвид посебните потреби на жените и девојките, вклучувајќи го нивниот мотив, и се повикува на Резолуцијата 1208 (1998) од 19 ноември 1998 год.

13. *Ги поттикнува* сите оние кои се вклучени во планирање за разоружување, демобилизација и реинтеграција да ги разгледаат различните потреби на женските и машките поранешни војници, и да ги земат во обзир потребите на членовите на нивните семејства;

14. *Ја реafirмира* својата спремност, кога и да се донесат мерки според член 41 од Повелбата на Обединетите нации, да даде свое мислење за нивниот потенцијален удар врз цивилното население имајќи ги предвид посебните потреби на жените и девојките за да би се разгледале соодветни хуманитарни исклучоци;

15. *Изразува* спремност да обезбеди дека мисиите на Советот за безбедност ги земаат предвид полот и правата на жените, вклучувајќи ги селокупните консултации со локалните и меѓународните организации на жените;

16. *Го повикува* Генералниот секретар да спроведе студија за влијанието на вооружениот конфликт врз жените и девојките, улогата на жените во градење на мир и димензии на половите во мировните процеси и разрешување на конфликти а со тоа понатаму, го повикува да поднесе извештај до Советот за безбедност за резултатите на студијата и да ја проследи до сите семји-членки на Обединетите нации,

17. *Бара* од Генералниот секретар, кога е тоа погодно, да вклучи во своето известување пред Советот за безбедност, напредок постигнат во изедначување на половите низ мировните мисии и сите други аспекти кои се однесуваат на жените и девојките;

18. *Одлучува* да остане активно вклучен по ова прашање.